

АРХИТЕКТУРА НА АГРЕСИЈАТА

За истоимениот проект на Томе Ачиевски

Пишува: Златко Теодосиевски

Наспроти тоталниот кич-приод на "изложбата" наречена "Јас и другиот" (за која на овие страници пишував во претходниот број на ЗУМ), македонската ликовна уметност сепак не остана без оригинален и креативен одговор на актуелните случајувања во нашата држава. Или, подобро речено, наспроти комплетната индиферентност на институциите од оваа сфера (што пак, интересно, не беше случај за време на косовската криза, кога сите здушно се трудеа да ни ги прикажат "страдањата" на косовските бегалци!), еден македонски уметник се огласи со самостоен проект и лично видување и интерпретација на настаниите.

Станува збор за Томе Ачиевски, уметник од (веќе) средната генерација македонски ликовни творци, скулптор по образование, но по вocation мултимедијален автор. Ова би требало да каже дека Томе Ачиевски, покрај скулптурата, успешно ги користи и спојува и другите уметнички изразни средства - фотографијата, инсталацијата, перформансот и слично.

Во случајов, пак, директно испровоциран од шестмесечните случајувања во Македонија, Ачиевски човечки и уметнички реагира и "комуницира" со јавното мислење, користејќи ги за оваа пригода функционалните обрасци на т.н. меил арт. Односно уметникот, во континуитет од неколку месеци, на педесетина адреси во Македонија испраќа "писма" (поточно - флаери или плакати...) во кои ги изразува своите видувања и размислувања за одделни аспекти на случајувањата во државата. Така, на пример, неговото прво "истражување" на комплексната архитектоника на агресивноста се допира до цивилизацискиот, филозофскиот, физиолошкиот, медицинскиот... проблем на обрезувањето (сунет), при што Ачиевски децидно го објавува проектот "Сунет не" како "дел од светскиот проект на културната герила", едновремено лоцирајќи ги во оваа постапка генераторите на агресијата кај нас и во светот. Еден од аргументите



на Ачиевски против обрезувањето е и луцидното мислење на сер Џемс Спенсер, кој вели дека "природата е посесивна газдарица и какви било грешки да направи во однос на структурата на помалку важни органи како мозокот и stomакот, за кои таа не е многу заинтересирана, бидете сигурни дека таа најдобро се разбира во гениталните органи".

Во наредното "обраќање" до македонската јавност, под мотото "Мултикултурализам или културна логика на мултнационалниот капитализам", Ачиевски ја користи познатата идиотска изјава на Гебелс ("Кога ќе го чујам зборот култура - се фаќам за пиштол") за да ни ја прикаже комплетната шема на пиштолот "застава".

Третиот сегмент на проектот на Ачиевски е, всушност, крајот на приказната, односно неговото видување на настаниите во "државата за која се боревме". Ачиевски "конструира" (?) две воено-уметнички приказни: за Јана Бунева, "фатена од балистите, мачена и убиена во Тетово 2001; старост во моментот на смртта: 17 години" и за Ќоан оф Арт (Јованка Орлеанка) која "да беше денес жива немаше да биде христијанка, немаше да биде ниту народен херој"!

Сите "обраќања" (или како веќе би ги нарекле) на уметникот содржат јасна и препознатлива симболика, читливи пораки, ефектни графички решенија..., децидни човечки и творечки ставови! Некому ќе му се допаднат, некому не. Впрочем, како и секоја друга уметничка активност денес. Не сум убеден дека уметникот очекувал и некаква реакција. Можеби посакувал, дури и негативна, непријателска..., зашто неговите "обраќања" беа континуирано доставувани и до сите македонски медиуми. И, нормално - нема реакција, нема одглас... Само убиствена индиферентност и молк за сè што барем малку отскокнува од медиокритетската македонска култура денес и голото политикантство!